

Од Европа дуваат и некои други ветришта. Како што дознаваме, евроамбасадорот Ерван Фуере не се согласувал со намерите на премиерот. Според овие извори, и британскиот амбасадор Роберт Чатертон Диксон размислувал во оваа насока, што е во спротивност со неговата неодамнешна изјава. Можеби поради неговите изрични барања ДУИ да се врати во Собранието, нешто се крие во позадина. Можеби се плашат како тоа ќе се одрази во некои средини попознати за нив.



Пишува: Венцо ДОНЕВ



КАКО ШТО ЌЕ КАЖАМ ЈАС!

Дека евроамбасадорот бил во поход да ги "среди" односите меѓу нашите политички субјекти покажа големата расправија меѓу Ерван Фуере и потпретседателот на ДПА, Мендух Тачи. На 10 мај, во елитниот скопски ресторан "Воденица", од 19,30 до 20,30 часот, Фуере и Тачи имале жесток дуел за влегувањето на ПДП во власта и можноста оваа партија да добие министерско место. Фуере се спротивставил на оваа идеја, како и на тоа во Собранието да има гарантирани места за заедниците.

Работата кулминирала со двостраните закани и со најавата на Тачи дека ќе напише писмо до Советот на Европа. Да не пукне резил, а под влијание на други дипломати, во вторникот се пеглаа "разликите" меѓу Фуере и Тачи.

"БАДЕНТЕР" НА СТАКЛЕН ПОРАДИ ДИПЛОМАТИТЕ

Преговори на сите страни, ветувањата се различни, како и задоволствата. ВМРО-ДПМНЕ во преговорите со ДУИ прифаќа одредени работи, но не сака да слушне за пензии на борците на поранешната ОНА, за целосна двојазичност и за избирање на влада со Бадентерово правило. Поради текот на преговорите нервозата е многу поголема кај ДУИ, затоа што се судира со внатрешни проблеми кои се закануваат да ја десеткуваат партијата, така што до наредните избори би се нашла во незавидна положба. Но, таа се плаши и да не експлодира военото крило, врз кое големо влијание има Фазли Велиу. Таквата состојба нема да му се допадне на Западот. Тогаш, до крај ќе расчистат со оваа партија.

Можеби поради ова, но и поради други сигнали, Ахмети се решава на Милошевиќево сценарио, односно митин-

гување и електризирање на состојбата, при што клучните барања ги поставува во извршна форма. Нормално, нервозата кај Ахмети е поголема и поради губењето на Абдулади Весели, а претходно и на Фадил Сулејмани.

Патот на Македонија кон Европската унија и НАТО води преку ДУИ. Порака која Ахмети му ја испрати на премиерот Груевски на собирот во Чаир. Тој се обидува да им ја врати надежта на неговите поддржувачи дека не е сè изгубено, бидејќи неколку пати досега ги лажеше дека ДУИ ќе се врати во власта, иако во јавноста одеше со спротивни ставови, дека не сака да стане нејзин дел, туку само да ги прифатат барањата на неговата партија, за борците на ОНА и за албанскиот јазик. Но, во исто време тој се обиде и да се оправда пред чаирчани зашто не можеле да ги исполнат наведените барања во текот на изминатите четири години.

МЕРАКЛИИ ЗА ЈАВАЊЕ НА БУРА

"Во соработка со меѓународната заедница, овие две прашања, поради оптовареност на Собранието на Македонија, се повлечени, со договор да се реализираат во мандатот кој почнува по 5 јули", рече Ахмети, додавајќи дека Груевски со неговата политика кон Албанците ја носи државата кон уништување.

"Како што изгледа, Никола Груевски му се качил на коњот обратно и се продава како патриот, а таквите патриоти знаеме каде завршуваат", констатираше Ахмети, кој не пропушти да го исмее и Арбен Џафери.

Сакајќи да докаже дека ги контролира преостанатите двајца пратеници на ПДП, тие постојано се покрај него. По стариот обичај, или дете кое посто-

И МЕСТА НОВА СОПКА ЗА ГРУЕВСКИ



ИВАН СТОИЛКОВИЌ: СЕ ОД НАС ЗАВИСИ: КЕНАН ХАСИПИ

Претседателот Црвенковски е загрижен за застојот на преговорите меѓу ВМРО-ДПМНЕ и ДУИ. Но, за барањето на Ахмети да се избира Влада по "Бадентер" оцени дека е противуставно, при што оцени дека тоа нема свое место во Уставот, ниту во охридскиот Рамковен договор.

"Нема свое место во логиката на функционирање на парламентарната демократија, и тоа е само резултат на оние случувања кои ги видовме при конституирањето на Владата на РМ", истакна Црвенковски.

басадорот Ерван Фуере не се согласувал со намерите на премиерот. Според овие извори, и британскиот амбасадор Роберт Чатертон Диксон размислувал во оваа насока, што е во спротивност со неговата неодамнешна изјава. Можеби поради неговите изрични барања ДУИ да се врати во Собранието, нешто се крие во позадина. Можеби се плашат како тоа ќе се одрази во некои средини попознати за нив.

"Им дадовме јасно до знаење на политичките фактори во земјава, согласно со критериумите од Копенхаген, демократските институции да функционираат во согласност со Уставот, а тоа зна-

генералниот секретар на НАТО, Јап Хоп де Шефер, и со амбасадорите.

Дипломатите од НАТО потенцираат дека до неодамна гласните негодувања кон Владата за критичниот политички дијалог сега се насочени кон ДУИ. Оваа партија е таа која НАТО ја гледа како кочничар на политичкиот дијалог.

"Сметаме, очекуваме и веруваме дека ваквиот пристап на крај ќе резултира со успех и дека тоа ќе биде уште еден дополнителен аргумент Македонија да ја демонстрира својата зрелост", изјави по средбата во Брисел министерот за надворешни работи Антонио Милошоски.

Ако се оствари идејата на Груевски, да ги обезбеди потребните пратеници за Бадентерово мнозинство, тоа значи крај за партијата на Ахмети. Затоа тие, пред сè, Фуере, по налог на Солана, инсистира ДУИ да влезе во власта, не со министерски места, туку тоа да биде по моделот по кој ВМРО-Народна партија партиципира во власта.

Во Демократската партија на Србите велат дека и тие наслушнале од европската канцеларија, но дека официјално сè уште ништо не добиле, па бараат Груевски да не го менува постојниот Изборен закон, со кои измени на малцинските заедници им се гарантираат сигурни места во собраниските клупи. Поради оваа информација преговорите за обезбедување Бадентерово мнозинство добива друга насока. Ова беше едно од главните барања на Демократската партија на Турците. Се смета дека преговорите со ДПТ се играње по жица, затоа што нивниот претседател важи за близок човек на Ахмети.

Во ВМРО-ДПМНЕ се изненадени од ваквите информации и засега се воздржуваат од коментари. Затоа, пак, сметаат дека за една седмица ДУИ ќе се врати во работата на Собранието, бидејќи им биле прифатени барањата за повеќето закони кои треба да се гласаат со Бадентерово правило.

Сега останува нејасно дали наведените опозициони партии ќе му ја дадат поддршката на Груевски.

Интересна е и дружбата на безбедносните кадри блиски на СДСМ и на ДУИ. Тие сè почесто се на терен, при што се обидуваат да ги уценат поранешните потчинети дека треба да работат против оваа власт, бидејќи од минатата власт ги добиле сите привилегии, односно поголеми плати.

чи сите политички партии да учествуваат во работата во Собранието", изјави Роберт Чатертон Диксон, амбасадор на Велика Британија во Македонија, при што нагласи дека Собранието е местото каде се разрешуваат политичките прашања и затоа сака во законодавниот дом да ги види сите, колку што е можно побрзо.

АМБАСАДОРИТЕ ЈА СМЕНИЈА СТРАНАТА

Покрај амбасадорите во земјава и од НАТО бараат враќање на ДУИ во Собранието и прогрес во политичкиот дијалог. Погледите се вперени кон ДУИ. Од ДУИ сега се бара одговорност. Ваквиот епилог следи по средбата во Брисел на министрите за надворешни работи и за одбрана, Милошоски и Еленовски, со

И НОЗЕ

јано бара друга "цицка", ги повика на помош претставниците од НАТО, од САД и од Европската унија, да помогнат, како што рече, во одбрана на охридскиот Рамковен договор.

Но, Ахмети не проговори јавно за неговите последни ветувања дека во јуни ќе се вратат во власта.

Груевски изразува задоволство бидејќи ги привршува преговорите со партијата на Стоилковик, како и со Демократската партија на Турците, со што ќе го обезбеди Бадентерово мнозинство, при што од Есад Рахиќ, за европските проекти, ја има поддршката. Не официјално, за да ја добие нивната поддршка, им било ветено дека ќе се усвојат измените на Изборниот закон, со кои ќе биде овозможено малцинствата да имаат гарантирани пратенички места. Рахиќ, пак, се оградува од овие преговори, нагласувајќи дека не може да го сместат во тој кош и дека всушност нагодувањата не се добри, туку тоа треба да се реши на конструктивен начин за доброто на Македонија.

Но, од Европа дуваат и некои други ветришта. Како што дознаваме, евроам-